

Службен весник на Република Македонија

Број 211

30 ноември 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5846. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската Унија.....	2	5853. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менаџерски работи.....	15
5847. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Јавна здравствена установа Универзитетски институт за позитронско-емисиона томографија на Република Македонија.....	2	5854. Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на управата за финансиско разузнавање	17
5848. Објава од Министерството за надворешни работи	2	5855. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар на субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат брз трансфер на пари	19
5849. Правилник за начинот на оценување на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци	2	5856. Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација	21
5850. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во управата за финансиско разузнавање.....	8	5857. Кодекс на однесување на финансиските разузнавачи	24
5851. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност	11	5858. Упатство за спроведување на членот 95 – а од Законот за здравствено осигурување	26
5852. Правилник за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат приредувачите на игри на среќа во играчница (казино).....	13	5859. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Скопје	26
		5860. Одлука за избор на претседател на Основен суд Радовиш.....	26
		5861. Одлука за избор на претседател на Основен суд Берово.....	27

	Стр.		Стр.
5862. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.	27	5867. Правилник изменување и дополнување на правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	34
5863. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.	27	5868. Одлука за доделување на државната награда "Св. Климент Охридски" во 2015 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија...	40
5864. Одлука за меување на Лиценца за врење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало.....	27	Огласен дел.....	1-40
5865. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	32		
5866. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.....	33		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5846.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА

I

Г. Андреј Лепавцов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската Унија, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 39
27 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5847.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15), Владата на Република Македонија, на седиштата, одржана на 21.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОНСКО-ЕМИСИОНА ТОМОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за основање на Јавна здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија („Служ

бен весник на Република Македонија“ бр.112/15), во членот 4, зборовите: „Емилија Белопета“ се заменуваат со зборовите: „Емилија Јаневик“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11898/1
21 ноември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

5848.

ОБЈАВА

Меморандумот за разбирање за соработка во здравството помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар, склучен на 16 април 2013 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија, објавен во „Службен весник на РМ“ број 189/2013, ратификуван и во Државата Катар, во согласност со неговиот член 8, влезе во сила на 3 ноември 2015 година, на денот на којшто се разменети Инструментите за ратификација преку потпишување на Протокол за размена на инструментите за ратификација на Меморандумот.

17 ноември 2015 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

5849.

Врз основа на член 54 став (6) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ, ВИДОВИТЕ НА ИЗВЕШТАИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И ДРУГИТЕ ОБРАСЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на оценување на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување на финансиските разузнавачи и другите обрасци.

Член 2

Оценувањето на работата на финансискиот разузнавач се врши со цел да се добие реална слика за стручноста, квалитетот, ефикасноста и ефективността во извршувањето на службените задачи, односно остварувањето на поставените работни цели.

Член 3

При оценувањето на резултатите од работата, се врши оценување на познавање и примена на прописите, практиките, протоколите и техниките од областа на финансиското разузнавање, остварување на работните цели, навремено извршување на работата, квалитетно извршување на работата и организирање на работата.

Член 4

При оценувањето на личните квалитети, се врши оценување на: креативност, иницијативност и заинтересираност за работа, способност за тимска работа, способност за работа под притисок, комуникациски вештини и совесност при извршувањето на работата.

Член 5

(1) Податоците добиени при оценувањето, се внесуваат во образецот за оценување на финансискиот разузнавач во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Образецот за оценување на финансискиот разузнавач содржи:

- штембил на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата);

- основни податоци за финансискиот разузнавач (име и презиме, датум и место на раѓање, ЕМБГ, степен и вид на образование, назив на работно место, работно искуство, датум од кога финансискиот разузнавач е на работното место за кое се оценува и период за кој се оценува);

- податоци за работните цели, работните активности и извршените работи на финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува (три најважни работни цели кои требало да ги постигне, шест најважни основни работни активности и извршените работи);

- други податоци (обука која ја посетувал, награди кои ги добил, дисциплински мерки кои му биле изречени и отсуствата кои ги имал);

- податоци за оценката (оценување на финансискиот разузнавач дадено во табела и конечна оценка (нумеричка и дескриптивна));

- коментари (на оценувачот и на оценуваниот);

- потписи на оценувачот и оценуваниот и

- место за печат на Управата.

(3) Формата и содржината на образецот од став (2) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „се истакнува“, кога работните задачи ги извршува професионално, стручно, пред планираниот рок, со висок квалитет и резултати од работењето, кои се над очекувањата или кои не биле планирани.

Член 7

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „задоволува“, кога работните задачи ги извршува професионално, ефикасно и според планираната динамика, со квалитети и резултати кои се очекувани.

Член 8

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „делумно задоволува“, кога работните задачи ги извршува делумно и не секогаш ефикасно и според планираната динамика, со квалитет и резултати кои се под очекувањата.

Член 9

Финансискиот разузнавач се оценува со оценка „не задоволува“ кога работните задачи ги извршува ограничено, нецелосно, непрофесионално и неефикасно, што доведува до нарушување на постигнувањето на Управата во целина, негативно влијае на колективот, покажува непочитување кон колегите и претпоставените.

Член 10

(1) Конечната оценка на финансискиот разузнавач се формира како средна оценка од поединечните оценки за постигнувањата во однос на секој од критериумите опфатени во членовите 3 и 4 од овој правилник, искажани нумерички од 1 до 4.

(2) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка „се истакнува“ доколку постигне просечна оценка од 3,5 до 4,0.

(3) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка „задоволува“ доколку постигне просечна оценка од 2,5 до 3,5.

(4) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка „делумно задоволува“ доколку постигне просечна оценка од 1,5 до 2,5.

(5) Финансискиот разузнавач се стекнува со оценка „не задоволува“ доколку постигне просечна оценка под 1,5.

Член 11

Оценувањето се врши на објективен и непристрасен начин, без влијание и притисок од непосредно претпоставените раководни финансиски разузнавачи врз оценувачот.

Член 12

Оценувањето се врши како годишно - континуиран процес на вреднување на резултатите од работата и личните квалитети на оценуваниот.

Член 13

(1) Оценувачот во текот на периодот за оценување, постојано ја следи работата на финансискиот разузнавач и прибира податоци што се од суштествено значење за оценувањето.

(2) Следењето и прибирањето на податоците подразбира проверка и евидентирање на квалитетот и квантитетот во остварувањето на работните задачи.

(3) При следењето на работата, оценувачот постојано го мотивира финансискиот разузнавач и му дава инструкции и совети за подобрување на работењето, му укажува на конкретни детали во работата, на постапките што водат кон успешно работење и на недостатоците во неговото работење.

Член 14

(1) По завршеното оценување, Одделението за управување со човечки ресурси подготвува и чува извештај за резултатите од оценувањето, потпишан од директорот на Управата.

(2) Доколку настапат промени во оценките, како резултат на одлучувањето на Комисијата за преиспитување на оценката, Одделението за управување со човечки ресурси го дополнува извештајот од став (1) на овој член.

Член 15

Податоците за оценување на финансиски разузнавач кој во тековната година за која се врши оценувањето се вработил во друг орган или е распореден на друго работно место во Управата се внесуваат во Извештајот за оценување на финансиски разузнавач кој во тековната година на оценувањето се вработил во друг орган или е распореден на друго работно место во Управата.

Член 16

Податоците за оценување на финансиски разузнавач од непосредно претпоставениот раководен финансиски разузнавач кој за периодот на оценувањето го променил работното место се внесуваат во Извештај за оценување на финансиски разузнавач од непосредно претпоставен раководен финансиски разузнавач кој го променил работното место или му престанало вработувањето.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-17005/1
11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог

(штембил на Управата за финансиско разузнавање)

ОБРАЗЕЦ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ РАЗУЗНАВАЧ ЗА _____ ГОДИНА

I. Основни податоци за финансискиот разузнавач

1. Име и презиме _____
2. Датум и место на раѓање _____
3. ЕМБГ _____
4. Степен и вид на образование _____
5. Назив на работно место _____
6. Работно искуство _____
7. Датум од кога финансискиот разузнавач е на работното место за кое се оценува _____
8. Период за кој се оценува _____

II. Податоци за работни цели, работни активности и извршени работи

9. Наведете ги трите најважни работни цели кои финансискиот разузнавач требало да ги постигне за периодот за кој се оценува:

_____ и _____

10. Наведете ги шестте најважни основни работни активности на финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува:

_____ и _____

11. Податоци за извршените работи на финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува:

III. Други податоци

12. Обука која ја посетувал финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува:

13. Наградите кои ги добил финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува:

14. Дисциплински мерки кои му се изречени на финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува:

15. Отсуства кои ги имал финансискиот разузнавач за периодот за кој се оценува:

IV. Податоци за оценката

16. Оценување на финансискиот разузнавач

	Оценка (1) - (4)	Коментари во прилог на дадената оценка
1. Стручно знаење и способности во работењето		
• познавање и примена на прописите, практиките, протоколите и техниките од областа на финансиското разузнавање		
2. Залагање и постигнати резултати		
• остварување на работните цели		
• навремено извршување на работата		
• квалитетно извршување на работата		
• организирање на работата		
3. Креативност и совесност		
• креативност, иницијативност и заинтересираност за работата		
• способност за тимска работа и работа под притисок		
• комуникациски вештини		
• совесност при извршување на работата		

17. Конечна оценка (нумеричка и дескриптивна)

V. Коментари

18. Коментар на оценувачот:

19. Коментар на оценуваниот:

ОЦЕНУВАЧ _____

ОЦЕНУВАН _____

(М.П)

5850.

Врз основа на член 45 став (2) од Законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” број 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ОДЗЕМАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) на вработените во Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата).

Член 2

(1) Легитимацијата на вработените во Управата е со правоаголна форма со димензии 75 x 105 мм, со корици изработени од природна кожа, во црна боја, а во внатрешниот дел има пластифицирана влошка.

(2) На предната страна на корицата во горниот дел е вдлабнат грбот на Република Македонија, со висина 26мм, а под него со златно - жолта боја, се напишани зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ“, „Управа за финансиско разузнавање”. Во долниот дел на предната страна на корицата со златно - жолта боја стои натпис „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

(3) На задната страна на корицата во долниот среден дел со златно - жолто боја е вдлабнат амблемот на Управата.

(4) На втората внатрешна страна од корицата во средишниот горен дел се наоѓа метална значка во форма на штит со амблемот на Управата со димензии од 60 x 50 мм.

(5) Пластифицираната влошка е бела и содржи: регистарски број на легитимацијата, натпис „Управа за финансиско разузнавање”, место за фотографија во бо-

ја со димензии 25 x 30 мм, податоци за: името и презимето на вработениот, место за потпис на директорот на Управата, датумот на издавање на легитимацијата и место за печат.

(6) Формата и содржината на службената легитимација од став 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимациите се издаваат на лица кои се во редовен работен однос во Управата.

Член 4

Легитимацијата се користи за да вработените во Управата се легитимираат пред извршувањето на своите работи и задачи утврдени со одредбите од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Член 5

(1) Вработениот на кој ќе му престане работниот однос во Управата, ја враќа легитимацијата во Управата и истата се поништува.

(2) Вработениот кој ја изгубил легитимацијата или на друг начин ќе остане без неа, веднаш доставува писмено известување до директорот на Управата, наведувајќи ги причините поради кои останал без легитимацијата.

(3) Изгубената легитимација Управата ја огласува за неважечка во “Службен весник на Република Македонија”.

(4) Легитимацијата се заменува со нова и во случај на дотраеност, оштетување или промена на личните податоци на имателот.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17006/1

11 ноември 2015 година

Скопје

Министер за финансии,

Зоран Ставрски, с.р.

прилог

Предна надворешна страна на службената легитимација



Задна надворешна страна на службената легитимација



Внатрешна страна на службената легитимација

регистарски број		
Фото во боја со димензии 25 x30 мм	Управа за финансиско разузнавање	
Име и Презиме		
	М.П	
Директор		Дата на издавање

Место за металната значка со димензии 60 мм x 50 мм

5851.

Врз основа на член 23 став (2) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИТЕ КУКИ И БАНКИТЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност.

Член 2

Нумерираниот регистар што го водат брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност (во понатамошниот текст: нумерираниот регистар) се води на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Член 3

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните податоци:

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хронолошки редослед, почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму, се до заклучување на регистарот со последната страна;

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена трансакцијата;

- „Име и презиме на клиент - физичко лице/ Назив на клиент - правно лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, име и презиме кога клиентот е физичко лице или се запишува назив на правното лице кога клиентот е правно лице;

- „Датум и место на раѓање на клиент - физичко лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, датумот и место на раѓање на клиентот кога е физичко лице, а кога клиент е правно лице оваа колона не се пополнува;

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште на клиент - физичко лице/ Седиште на клиент - правно лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, адреса и место на живеење или престојувалиште кога клиентот е физичко лице или се запишува седиште кога клиентот е правно лице;

- „ЕМБГ или број за идентификација на клиент - физичко лице/ ЕДБ или број за идентификација на клиент - правно лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација ЕМБГ (единствен матичен број на граѓанинот) кога клиентот е физичко лице - резидент или број за идентификација кога клиентот е физичко лице - нерезидент, или се запишува ЕДБ (единствен даночен број) кога клиентот е правно лице - резидент или број за идентификација кога клиентот е правно лице - нерезидент;

- „Број на лична карта или број на пасош на клиент - физичко лице/ Основач (и) на клиент - правно лице”, се запишува број на лична карта или број на пасош кога клиентот е физичко лице или се запишува(ат) името и презимето на основачот(ите) кога клиентот е правно лице;

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот на клиент - физичко лице/ Законски застапник на клиент

- правно лице”, се запишува органот што ја издал личната карта или пасошот кога клиентот е физичко лице или се запишува името и презимето на законскиот застапник кога клиентот е правно лице;

- „Датум на важење на личната карта или пасошот на клиент - физичко лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација, датумот на важење на личната карта или пасош кога клиент е физичко лице, а кога клиент е правно лице оваа колона не се пополнува;

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на ополномоштено лице”, се запишува во оригинал од документот за идентификација името, презимето и ЕМБГ кога ополномоштено физичко лице е резидент или број за идентификација кога ополномоштено физичко лице е нерезидент;

- „Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на вистинскиот сопственик”, се запишува во оригинал од документот за идентификација името, презимето и ЕМБГ кога вистинскиот сопственик е резидент или името, презимето и број за идентификација кога вистинскиот сопственик е нерезидент;

- „Купување или продавање”, се запишува зборот „купување” или зборот „продавање” во зависност од конкретниот случај;

- „Сметка на клиент - физичко или правно лице или ополномоштувач”, се запишува со бројки, бројот на трансакциската сметка на клиентот или ополномоштувачот кога е физичко или правно лице, преку кое е извршена трансакцијата;

- „Број на акции”, се запишува со бројки колку акции се купени или продадени;

- „Вкупен износ на трансакцијата во денари”, се запишува со бројки вкупен износ на извршената трансакција во денарска противвредност;

- „Издавач на акции”, се запишува називот на правното лице издавач на акциите кои се предмет на трансакцијата;

- „Копија од документ за идентификација на физичко(и) лице(а)”, се запишува „ДА”, и се задржува копија од документот за идентификација на физичкото(ите) лице(а) вклучени во трансакцијата;

- „Копија од документ за идентификација на правно(и) лице(а)”, се запишува „ДА” и се задржува копија од документот за идентификација на правното(ите) лице(а) вклучено(и) во трансакцијата;

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот.

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или електронска форма.

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.

(4) Формата и содржината на нумерираниот регистар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17007/1
11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог

Нумериран регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност

Реден број	Име и презиме на клиент - физичко лице/ Назив на клиент - правно лице	Датум и место на раѓање на клиент - физичко лице/ Т - физичко лице	Адреса и место на живеење или престолување на клиент - физичко лице/ Седиште на клиент - правно лице	ЕМБГ или број за идентификација на клиент - физичко лице/ ЕДБ или број за идентификација на клиент - правно лице	Број на лична карта или број на пасош на клиент - физичко лице/ Основачки или клиент - правно лице	Орган што ја издава личната карта или пасошот на клиент - физичко лице/ Законен и застапник на клиент - правно лице	Датум на важење на личната карта или пасошот на клиент - физичко лице	Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на ополномоштено лице	Име, презиме и ЕМБГ или број за идентификација на вистинскиот составенки	Купување или продажба	Сметка на клиент - физичко лице или сполно моштувач	Број на акцијата во денар	Вкупен износ на трансакцијата во денар	Издавач на акцијата	Копија од документ за идентификација на физичко(и) лице(а) ДА	Копија од документ за идентификација на правно(и) лице(а) ДА	Име и презиме	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Потпис на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот

5852.

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИ-
РАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ ПРИРЕДУ-
ВАЧИТЕ НА ИГРИ НА СРЕКА ВО ИГРАЧНИЦА
(КАЗИНО)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат приредувачите на игри на среќа во играчница (казино).

Член 2

Нумерираниот регистар што го водат приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) (во понатамошниот текст: нумерираниот регистар) се води на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Член 3

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните податоци:

- „Реден број”, се запишува редниот број на клиентот, почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму, се до заклучување на регистарот со последната страна;

- „Датум”, се запишува датумот кога клиентот влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Име и презиме на физичко лице”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација името и презимето на клиентот, кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, датумот и местото на раѓање на клиентот кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација адресата и местото на живеење или престојувалиштето на клиентот, кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација единствениот матичен број на граѓанинот – резидент

или број за идентификација на физичкото лице – нерезидент, за клиентот кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Број на лична карта или број на пасош”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација бројот на личната карта или бројот на пасошот на клиентот кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот”, се запишува органот што ја издал личната карта или пасошот на клиентот кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Датум на важење на личната карта или пасошот”, се запишува датумот на важење на личната карта или пасошот на клиентот кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Купување или исплаќање на чипови”, се запишува дали е извршено купување или исплаќање на чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност;

- „Износ во денари”, се запишува вкупната денарска противвредност на купени или исплатени чипови ;

- „Копија од лична карта или пасош”, задолжително се впишува „ДА” и се задржува копија од документот за идентификација на клиентот кој влегува во казиното, врши купување на чипови или му се исплатени чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност и

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето на овластеното лице на приредувачот на игри на среќа во играчница (казино).

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или електронска форма.

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.

(4) Формата и содржината на нумерираниот регистар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17008/1
11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

5853.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРА-
НИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ
КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи.

Член 2

Нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи (во понатамошниот текст: нумерираниот регистар) се води на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Член 3

(1) Нумерираниот регистар ги содржи следните податоци:

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хронолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму, се до заклучување на регистарот со последната страна;

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена трансакцијата;

- „Име и презиме на физичко лице” се запишува во оригинал како од документот за идентификација, името и презимето на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, датата и местото на раѓање на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, адресата и местото на живеење или престојувалиште на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, единствениот матичен број на граѓанинот – резидент или број за идентификација на физичкото лице – нерезидент, за клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Број на лична карта или број на пасош”, се запишува бројот на личната карта или бројот на пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот”, се запишува органот што ја издал личната карта или пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Датум на важење на лична карта или пасош”, се запишува датумот на важење на личната карта или пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Купување/ продавање”, се запишува дали со трансакцијата се купуваат или продаваат ефективни странски пари над 500 евра во денарска противвредност;

- „Вид на валута”, се запишува ознаката (шифрата) на валутата на трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност, согласно Упатството за начинот на вршење на платен промет со странство на Народна банка на Република Македонија;

- „Износ на трансакција”, се запишува износот на трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност;

- „Курс во денари”, се запишува денарската противвредност на валутата во која е извршена трансакцијата од дневната курсна листа;

- „Износ на трансакцијата во денари”, се запишува денарската противвредност на износот на трансакцијата (14=12x13);

- „Копија од лична карта или пасош”, задолжително се впишува „ДА” и се задржува копија од документот за идентификација на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 500 евра во денарска противвредност и

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот.

(2) Нумерираниот регистар се води во пишана или електронска форма.

(3) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.

(4) Формата и содржината на нумерираниот регистар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17009/1

11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

5854.

Врз основа на член 92 став (2) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА
ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање.

Член 2

- (1) Налогот за вршење надзор се печати на образец на хартија во бела боја со формат А4.
- (2) Формата и содржината на налогот за вршење надзор се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17010/1
11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

Прилог

Број _____
Датум _____

Врз основа на член 40 став (2) алинеја 11 и член 42 став (5) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам директорот на Управата за финансиско разузнавање го донесе следниот

Н А Л О Г
за вршење надзор

Да се изврши _____ надзор на
(редовен, вонреден или контролен)
субјектот _____
(назив на субјектот)
_____ со седиште на
_____ (седиште на субјектот)

Предмет на надзорот е _____.

Периодот на надзорот е од _____ до _____ година.

Датум на отпочнување на надзорот (ден, месец и година) _____.

Место на извршување на надзорот: _____.

Име и презиме на финансискиот/ите разузнавач/и кој/и го врши/ат надзорот: _____.

Надзорот се спроведува _____ (со/без) претходно известување на субјектот.

Примил,

Директор,

Одговорно лице на субјектот
М.П.
(потпис и дата на прием)

М.П.

5855.

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НУМЕРИРА-
НИОТ РЕГИСТАР НА СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВО РАМ-
КИТЕ НА СВОЕТО ЗАНИМАЊЕ ИЛИ ПРОФЕСИЈА
ВРШАТ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на нумерираниот регистар на субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат брз трансфер на пари.

Член 2

(1) Нумерираниот регистар на субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат брз трансфер на пари (во понатамошниот текст: нумерираниот регистар) се води на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Нумерираниот регистар ги содржи следните податоци:

- „Реден број”, се запишуваат трансакциите по хронолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица „еден” па понатаму, се до заклучување на регистарот со последната страна;

- „Датум”, се запишува датумот кога е извршена трансакцијата;

- „Име и презиме на физичко лице”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, името и презимето на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Датум и место на раѓање”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, датата и местото на раѓање на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Адреса и место на живеење или престојувалиште”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, адресата и местото на живеалиште или престојувалиште на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „ЕМБГ или број за идентификација”, се запишува во оригинал како од документот за идентификација, единствениот матичен број на граѓанинот – резидент или број за идентификација на физичкото лице – нерезидент, за клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Број на лична карта или број на пасош”, се запишува бројот на личната карта или бројот на пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Орган што ја издал личната карта или пасошот”, се запишува органот што ја издал личната карта или пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Датум на важење на личната карта или пасошот”, се запишува датумот на важење на личната карта или пасошот на клиентот кој ја извршил трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Испракач/ примач”, се запишува дали клиентот од колоната 3 е испракач или примач на странски ефективни пари во износ поголем од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Вид на валута”, се запишува ознаката (шифрата), на валутата на трансакцијата поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра, согласно Упатството за начинот на вршење на платен промет со странство на Народна банка на Република Македонија;

- „Износ во валута”, се запишува износот на валутата на извршената трансакција поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Копија од лична карта или пасош”, задолжително се впишува „ДА” и се задржува копија од документот за идентификација на клиентот кој ја извршил поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра;

- „Име и презиме на физичко лице во странство”, се запишува име и презиме на физичко лице во странство;

- „Назив на странска држава од каде пристигнуваат или кон која се испраќаат средствата”, се запишува државата кон која или од која се извршува трансакцијата;

- „Име и презиме”, се запишува името и презимето на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот кај субјектот кој во рамките на своето занимање и професија врши брз трансфер на пари.

(3) Нумерираниот регистар се води во пишана или електронска форма.

(4) Нумерираниот регистар на крајот од секој месец во тековната година се потпишува на страната на која е заведена последната трансакција од последниот работен ден во тековниот месец.

(5) Формата и содржината на нумерираниот регистар се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17011/1

11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог

Нумериран регистар на субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат брз трансфер на пари

Реден број	Датум	Име и презиме на физичко лице	Датум и место на раѓање	Адреса и место на живеење или престојување алиште	ЕМБГ или број за идентификација	Број на лична карта или број на пасош	Орган што ја издал личната карта или пасошот	Датум на важење на личната карта или пасошот	Испраќач/Примач	Вид на валута	Износ во валута	Колија од лична карта или пасош ДА	Име и презиме на физичко лице во странство	Назив на странска држава од каде пристигнуваат или кон која се испраќаат средствата	Име и презиме
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Потпис на овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот

5856.

Врз основа на член 100 ставови (2) и (9) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ И ФОРМАТА НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација.

Член 2

(1) Поканата за едукација се изготвува на образец од хартија во бела боја со формат А4.

(2) Поканата за едукација содржи:

- Република Македонија;
- надзорен орган од член 91 и член 98 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

- број на поканата за едукација и

- датум на поканата за едукација.

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:

- име и презиме;

- работно место на кое е распореден кај субјектот и

- контакт телефон и електронска пошта.

2. Податоци за субјектот:

- назив и седиште.

3. Предмет на едукација;

4. Забелешка;

5. Време, датум и место на едукација;

Напомена: Согласно член 100 став 5 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, доколку лицето или субјектот не се јават на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува на едукација;

- име, презиме и потпис на лицето кое ја спроведува едукацијата;

- место за печат и

- место и датум на прием на поканата.

(3) Формата и содржината на поканата за едукација се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Поканата за едукација се врачува на лицето, односно субјектот по составување на записникот за утврдена неправилност во работењето при вршењето на надзорот.

(2) Лицето кое ја спроведува едукацијата обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за едукација, односно задржува потпишан примерок од поканата за едукација.

(3) Едукацијата се спроведува во просториите на органот кој ја спроведува едукацијата или во просториите на субјектот над кој се спроведува едукацијата.

(4) Едукацијата се врши со цел отстранување и неповторување на утврдената неправилност во работењето на лицето, односно субјектот.

(5) Едукацијата може да се спроведе на еден од следните начини:

- а) презентации во печатена или електронска форма или

- б) презентирање преку составување на образци или

- в) тековно објавување на едукативни материјали од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам во печатена или електронска форма (списанија, брошури или медиуми).

Член 4

(1) Евиденцијата за спроведената едукација од страна на Управата за финансиско разузнавање или од надзорните органи од член 91 и комисиите од член 98 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам се води во електронска форма.

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи:

- реден број;

- број и датум на поканата за едукација;

- датум и место на едукацијата;

- име и презиме на лицето кое се едуцирало;

- име и презиме на лицето кое ја спровело едукацијата;

- предмет на едукација;

- број и датум на записник врз основа на кој е спроведена едукацијата и

- забелешка.

(3) Образецот за евиденцијата за спроведената едукација е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-17012/1

11 ноември 2015 година
СкопјеМинистер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1

Република Македонија

(Надзорен орган од член 91 и член 98 од
Законот за спречување
на перење пари и финансирање на тероризам)

Број: _____

Датум: _____

ПОКАНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈА

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:

Име и презиме _____.

Работно место на кое е распореден кај субјектот _____.

Контакт телефон и електронска пошта _____.

2. Податоци за субјектот:

Назив и седиште _____.

3. Предмет на едукација:

_____.

4. Забелешка: _____.

5. Време, датум и место на едукација: _____.

_____.

Напомена: Согласно член 100 став 5 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, доколку лицето или субјектот не се јават на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

лице кое се повикува на едукација
(име, презиме и потпис)

лице кое ја спроведува едукацијата
(име, презиме и потпис)

МП

Место и датум на прием на поканата:

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

[illegible]

5857.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/14 и 192/15), министерот за финансии донесе

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ РАЗУЗНАВАЧИ

1. Општи одредби

Предмет на уредување

Член 1

Со овој кодекс се пропишува начинот на однесување на финансиските разузнавачи, со цел да се обезбеди почитување на принципите утврдени со овој кодекс, а врз основа и во рамки на Уставот на Република Македонија, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

Цел

Член 2

Со почитување на одредбите од овој кодекс се подобрува квалитетот и ефикасноста во работењето на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) и се унапредува соработката со субјектите и институциите и јакне нивната доверба кон Управата.

2. Основни принципи

Принципи

Член 3

Финансискиот разузнавач при вршење на работните задачи, се раководи од следните основни принципи:

- непристрасност во работењето;
- самостојност во постапувањето;
- политичка непристрасност и неутралност;
- ефикасно и економично користење на средствата;
- грижа за угледот на Управата;
- еднаков третман на субјектите и институциите;
- доверливост на информации;
- стручност и професионалност во работењето;
- професионален и љубезен однос кон субјектите и институциите;
- одбивање подароци и друг вид корист;
- незлоупотреба на овластувањата и статусот на финансискиот разузнавач и
- избегнување конфликт на интереси.

Непристрасност во работењето

Член 4

(1) Финансискиот разузнавач при извршувањето на работните задачи е непристрасен во работењето со цел постигнување на определени резултати.

(2) Во работењето финансискиот разузнавач не се раководи од погрешна, неправилна или неразумна оценка на фактичката ситуација заради предрасуди, остварување на амбиции за унапредување во кариерата, конфликт на интереси, заплашеност или закани од претпоставените финансиски разузнавачи, функционерот кој раководи со Управата или лицата кои се засегнати со мерките и дејствијата преземени од финансискиот разузнавач.

Самостојност во постапувањето

Член 5

(1) Финансискиот разузнавач самостојно ги извршува работните задачи, објективно, врз основа на самостојно утврдување на фактите и околностите, и врз основа на така утврдени факти и околности ги применува одредбите од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Финансискиот разузнавач се придржува до соодветните процедури за работа, при вршењето на работните задачи што се во негова надлежност, при што особено ќе го одбие секој притисок, дури и во случај кога притисокот се врши од страна на неговите претпоставени раководители.

Политичка непристрасност и неутралност

Член 6

(1) Финансискиот разузнавач ги извршува работните задачи на политички неутрален начин.

(2) Финансискиот разузнавач не го застапува или изразува своето политичко уверување во вршењето на работните задачи и при службените контакти.

(3) Финансискиот разузнавач не врши политички активности кои можат да влијаат на довербата на граѓаните во неговата способност да ги извршува работните задачи на непристрасен начин.

(4) Финансискиот разузнавач во односите со физичките и правните лица, како и во односите со другите финансиски разузнавачи не ја искажува, истакнува или непосредно ја става до знаење својата припадност кон одредена политичка партија.

(5) Финансискиот разузнавач не треба да обврзува други финансиски разузнавачи или лица без статус на финансиски разузнавач во Управата да се придружуваат кон одредена политичка партија, ниту ги поттикнува да го сторат тоа ветувајќи им напредок во кариерата.

Ефикасно и економично користење на средствата

Член 7

(1) Финансискиот разузнавач обезбедува ефикасно и економично користење на средствата, опремата и другите предмети што му се доверени за работа и го спречува незаконското располагање и користење со нив, грижејќи се за навремено превземање на соодветни мерки за осигурување на безбедноста на доверените предмети.

(2) Финансискиот разузнавач се грижи за отстранување на можностите за предизвикување на материјална штета во Управата.

(3) Финансискиот разузнавач не ги користи за приватни цели средствата за работа, опрема и други предмети кои му се доверени на располагање за службени цели.

Грижа за угледот на Управата

Член 8

Финансискиот разузнавач треба да избегнува активности и однесувања што се спротивни на професионалното вршење на работните задачи кои можат да наштетат на интересот или угледот на Управата.

Еднаков третман на субјектите и институциите

Член 9

Финансискиот разузнавач еднакво ги третира работените во субјектите и институциите, без дискриминација врз основа на возраста, полот, етничкото или со-

цијалното потекло, на јазичната или расната припадност, на политичките убедувања, на брачниот или фамилијарниот статус, на инвалидност, сексуална ориентираност или на каква и да било друга основа, а субјектите и институциите врз основа на нивниот вид, делокруг на работа, место на регистрација и потекло на држава.

Доверливост на информации

Член 10

(1) Финансискиот разузнавач за информацијата што ја дознал заради неговата положба во Управата обезбедува неопходна тајност и соодветна заштита согласно закон.

(2) Финансискиот разузнавач нема да одбие да даде податоци или информации на државните органи, институции, физички или правни лица, доколку давањето на податоците е пропишано со одредбите од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и прописите донесени врз основа на овој закон.

Стручност и професионалност во работењето

Член 11

Финансискиот разузнавач треба да ги извршува работните задачи стручно, професионално, навремено, уредно, чесно и одговорно.

Професионален и љубезен однос кон субјектите и институциите

Член 12

Финансискиот разузнавач на едноставен и љубезен начин, професионално се однесува кон лицата со кои соработува.

Одбивање подароци и друг вид корист

Член 13

(1) Финансискиот разузнавач не бара и не прима подароци, услуги, помош или било каква друга корист која би можела да има влијание на неговите одлуки и решенија или која би можела да го корумпира неговиот професионален пристап кон работата.

(2) Финансискиот разузнавач не прифаќа подароци или благодарност во материјален или финансиски вид што би можеле да се сметаат за награда за извршената работа чие извршување е негова работна должност.

Незлоупотреба на овластувањата и статусот на финансискиот разузнавач

Член 14

(1) Финансискиот разузнавач не го користи својот статус, ниту информации со кои се стекнал при работа за лична корист, како и ситуации кои би можеле да доведат до сомневање за постоење конфликт на интереси.

(2) Финансискиот разузнавач, свесно или со намера, нема да ја доведува во заблуда јавноста или другите финансиски разузнавачи во институцијата.

(3) Финансискиот разузнавач одбива да постапува спротивно на одредбите од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и прописите донесени врз основа на овој закон, или на начин кој претставува можност за злоупотреба на овластувањата кои произлегуваат од неговата положба.

Избегнување конфликт на интереси

Член 15

Финансискиот разузнавач нема да дозволи финансискиот интерес или било каква друга форма на интерес за него, за неговото семејство, роднините, пријателите, за физичките и правните лица со кои има или претходно имал деловни врски, да дојде во конфликт со неговиот статус на финансиски разузнавач.

3. Однесување на финансискиот разузнавач

Однесување во службата

Член 16

(1) Финансискиот разузнавач нема да одбие вршење на работни задачи од работното место на кое е распореден, освен во случаи утврдени со одредбите од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и прописите донесени врз основа на овој закон.

(2) Финансискиот разузнавач при решавањето на предметите го почитува хронолошкиот ред, итниот карактер на предметите и не одбива превземање на дејства од негова надлежност.

(3) Финансискиот разузнавач не дава јавни изјави што се штетни за угледот на Управата.

(4) Финансискиот разузнавач коректно се однесува кон другите вработени во Управата, како и кон вработените во другите органи и институции.

(5) Финансискиот разузнавач во текот на работното време носи службена ознака којашто содржи: име и презиме, звање и назив на Управата.

(6) Финансискиот разузнавач со начинот на неговото облекување не треба да предизвикува впечаток на непристојност или нарушување на угледот на Управата.

(7) Финансискиот разузнавач на работното место не треба да биде под дејство на алкохол и психотропни супстанции што можат да влијаат врз неговото здраво расудување и однесување.

Меѓусебни односи

Член 17

Финансискиот разузнавач со своето однесување придонесува за развивање на добри меѓусебни односи низ заемно почитување, градење на доверба и создавање на пријатна работна атмосфера, тимска работа, соработка, толерантност, транспарентност и меѓусебно разбирање.

Однесување надвор од службата

Член 18

(1) Финансискиот разузнавач надвор од службата се однесува примерно и достоинствено, одбегнувајќи секакво однесување кое би ги довело во прашање угледот и довербата на Управата.

(2) Финансискиот разузнавач избегнува дејствија или активности кои се во конфликт со основните принципи од член 3 на овој кодекс.

(3) Финансискиот разузнавач избегнува ситуации за кои, заради неговата положба во јавната служба, е обврзан да изврши работи во полза на кое било друго лице или ситуации во кои тој е подложен на несоодветно влијание на други лица.

Вештини на комуникација**Член 19**

Финансискиот разузнавач треба да поседува и негува вештини за комуникација: учтивост, спокојност, однесување со почит, пресретливост, обезбедување квалитетни информации, посветување внимание на секое прашање и комуницирање на едноставен начин.

Стандарди на однесување**Член 20**

Финансискиот разузнавач со своето однесување треба да обезбедува чувство на добредојденост, пријатна атмосфера за работа и комуникација и учтиво однесување.

4. Завршна одредба**Член 21**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-17004/1
11 ноември 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**5858.**

Врз основа на член 95 – а став 9 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15 и 192/15), министерот за правда донесе

**УПАТСТВО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 95 – А ОД
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на спроведување на членот 95 – а од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15 и 192/15) од страна на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Министерството за здравство.

Член 2

Со влегувањето во сила на Законот за дополнување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) (во понатамошниот текст: Законот) се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните постапки, потполно се ослободуваат од извршување на казната, се определуваат бришење на осудата и се укинува правната последица на осудата на лицата за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело по членот 380 - Употреба на исправа со неистинита содржина од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14,

41/14, 115/14, 132/14, 160/14 и 199/14), на тој начин што во постапката за пријавување во здравственото осигурување пред Фондот за здравствено осигурување на Македонија поднеле изјава со неистинита содржина за остварените приходи во претходната година согласно со прописите за придонесите од задолжителното осигурување, во периодот од 1.9.2011 година заклучно со 31.12.2014 година.

Член 3

Ако против лицата од член 2 од ова упатството, до денот на влегувањето во сила на Законот не е поднесена кривична пријава, нема да се поднесе кривична пријава и нема да се поведе постапка по службена должност за надоместок на штета од лицата, согласно член 95-б став 3 од Законот за здравственото осигурување.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07-3067/5
25 ноември 2015 година
Скопје

Министер за правда,
д-р **Аднан Јашари, с.р.**

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

5859.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.11.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ**

1. За претседател на Апелационен суд Скопје е избрана:

Љиљана Ивановска – Шопова, судија на Апелационен суд Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2067/1
26 ноември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

5860.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ

1. За претседател на Основен суд Радовиш е избран: Костадин Петров - судија на Основен суд Радовиш.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2069/1
26 ноември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

5861.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 26.11.2015 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД БЕРОВО**

1. За претседател на Основен суд Берово е избрана: Емилија Буриќ - судија на Основен суд Штип.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2068/1
26 ноември 2015 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Бранко Ушковски, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

5862.

Врз основа на член 88 став 1 точка б) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015 и 192/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број УП1 08-149 од 5.11.2015 година, на седницата одржана на 25.11.2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје број 02-1323/1 од 30.10.2015 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје, одржана на ден 30.10.2015 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-149
25 ноември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

5863.

Врз основа на член 112 став 2 и член 112-д став 7 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015 и 154/2015) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работа со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.102/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 25-11-2015 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Лицето Маријана Степановска од Тетово ги исполнува условите за полагање на стручен испит за работа со хартии од вредност со пријавување на 14-тата обука за работа со хартии од вредност во организација на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 09-155
25 ноември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

5864.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став (1) точка 16) и 192 став (3) и (4), од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 41/14, 151/14, 33/15 и 192/15) и член 43 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на седницата одржана на ден 27.11.2015 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ
НА МАЛО**

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност тарифни потрошувачи на мало издадена со Одлука бр. 02/1455/1 од 28.11.2005 година, („Службен весник на РМ“ бр. 104/2005) на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено име ЕВН Македонија АД Скопје се менува.

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-153/15
27 ноември 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, Скопје, улица 11 Октомври бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено име ЕВН Македонија АД Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи

3. Датум на издавање на лиценцата

25 Ноември 2015 година

4. Датум до кога важи лиценцата

28.11. 2015 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 08.08.1/05/2/15

6. Број на деловниот субјект - 5933773

7. Единствен даночен број – 4030005565759

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи.

Како снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи во смисла на оваа лиценца, се смета набавка на електрична енергија која што ја врши овој снабдувач за потребите на домаќинствата и малите

потрошувачи кои што ќе се снабдуваат со електрична енергија од снабдувачот на електрична енергија на тарифни потрошувачи.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на договори за купување на електрична енергија со регулираниот производител, преку склучување на договори за снабдување со електрична енергија на тарифните потрошувачи од точка 8) став (2) на оваа лиценца и преку склучување договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитети како и пазарни услуги со операторот на соодветниот систем односно пазар.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- набави електрична енергија за потребите на домаќинствата и малите потрошувачи по цени за набавка и соодветните договори од производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, одобрени од Регулаторната комисија за енергетика;

- набави електрична енергија на пазарот на електрична енергија по пазарни цени, ако:

1) пазарните услови и цени се поповолни од условите и цените утврдени за производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга; или

2) во определени периоди електричната енергија произведена од производителот на електрична енергија на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга не е доволна за задоволување на потребите од електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика на одобрување Правила за набавка на електрична енергија на оворен пазар за набавките од точка 11, алинеја 2 од оваа Лиценца, кои што ги содржат условите, начинот и постапката на набавките, засновани на транспарентни и недискриминаторни начела;

- обезбеди, за потребите на своите потрошувачи, потребен преносен и/или дистрибутивен капацитет, како и услуги од операторот на пазарот на електрична енергија;

- им фактурира на своите потрошувачи за испорачаната електрична енергија и обезбедени услуги, во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите, односно договорите и биланси за потребите од електрична енергија на своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- превземе балансна одговорност за домаќинствата и малите потрошувачи кои што ги снабдува со електрична енергија;

- работи во согласност со Правилата за снабдување на тарифни потрошувачи со електрична енергија и Правилата за пазарот на електричната енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите како и да ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;

- доставува до операторот на пазарот на електрична енергија податоци за трансакциите и плановите за потрошувачката на електрична енергија за своите потрошувачи неопходни за пресметка на неурамнотежувањата, во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција;

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија;

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија, работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија;

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи;

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите и соодветните оператори.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теквната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- податоци за испорачаните количини на електрична енергија според категоријата на потрошувачите по напонското ниво на приклучок како и бројот на потрошувачите според категоријата на потрошувачите по напонското ниво, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се составен дел на оваа лиценца;

- податоци за испорачаните количини на електрична енергија, на месечно и годишно ниво;

- податоци за бројот на потрошувачите според категоријата на потрошувачите по напонското ниво, на месечно, на квартално и годишно ниво;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи;

- како и други промени во работењето во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник, по категорија на потрошувач, група и подгрупа	Испорачани количини			
	Планирана количина на електрична енергија (kWh)		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	годишно	месечно	годишно
35 kV директни потрошувачи				
35 kV потрошувачи,				
Категорија на потрошувачи приклучени на 6 kV, 10(20) kV напонско ниво				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, за група домаќинства				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, за група јавно осветление				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, за група останати подгрупа I тарифен степен				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, за група останати, подгрупа II тарифен степен				

Табела 2 ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈ НА ПОТРОШУВАЧИ

Корисник, по категорија на потрошувач, група и подгрупа	Број на потрошувачи од почетокот на годината (квартално и сумарно годишно)			
	Планирано		Реализирано	
	квартално	годишно	квартално	годишно
35 kV директни потрошувачи				
35 kV потрошувачи,				
Категорија на потрошувачи приклучени на 6 kV, 10(20) kV напонско ниво				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, група домаќинства				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, група јавно осветление				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, група останати, подгрупа I тарифен степен				
Категорија на потрошувачи приклучени на 0,4 kV напонско ниво, група останати, подгрупа II тарифен степен				

5865.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014, 33/2015 и 192/2015), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 26,257
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 27,988
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 24,951
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 24,510
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 15,029

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 62,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 64,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 48,50

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 37,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 19,257

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,00	61,50	61,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,00	63,50	63,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	48,00	47,50	47,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	37,00	36,50	36,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080

б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 22,039
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 22,003
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,121
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.12.2015 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2153/1

30 ноември 2015 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

5866.

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015 и 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2015 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2013, 48/2015 и 68/2015), во членот 7 став 1 по зборот „различни“ се додава зборот „специјалности“.

Во членот 7 се додава нов став 3 кој гласи:

„Првостепената лекарска комисија се формира за период од 2 години, со право на реизбор на претседателот, членовите како и нивните заменици. Директор на здравствена установа не може да биде претседател/заменик претседател како и член/заменик член на Првостепената лекарска комисија.“

Во членот 7 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Член 2

Во членот 8 став 1 по зборот „различни“ се додава зборот „специјалности“.

Во членот 8 се додава нов став 3 кој гласи:

„Второстепената лекарска комисија се формира за период од 2 години, со право на реизбор на претседателот, членовите како и нивните заменици. Директор на здравствена установа не може да биде претседател/заменик претседател како и член/заменик член на Второстепената лекарска комисија.“

Во членот 8 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а се објавува по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-19051/1
11 ноември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

5867.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 92/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015 и 154/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 30 октомври 2015 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за индикацииите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014 и 46/2015), во членот 4 ставот 2 се менува и гласи:

„За помагалата од член 43 став 1 точка 1 и 2, на осигуреното лице му се пропишува потврда за потреба од ортопедско помагало за 90 дена, со означен датум на потврдата соодветно за секое тромесечие со најмногу до две потврди на 180 дена, а за помагалата од член 43 став 1 точка 5, став 2 и став 3 и член 55 на овој правилник, може да се пропишуваат потврди за потреба од ортопедско помагало за 180 дена со означен датум на потврдата соодветно за секој месец.“

Член 2

Во членот 4 во ставот 6 се додава нова алинеја 8 која гласи:

„Образец ИСК-изјава за активно вклучување во сообраќај“

Во членот 4 по ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:

„Рокот на испорака на индивидуално изработените помагала дефинирани во Списокот на ортопедски и други помагала е најмногу до 60 дена; а за помагалата со сериско производство со прилагодување и сериско производство како и за изработка на заботехнички и

забнопротетички средства е најмногу до 30 дена. Рокот започнува да тече од денот на нарачката на соодветното помагало.“

Ставовите 9 и 10 стануваат став 10 и 11.

Член 3

Во член 13 став 1, на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „и во случај на кражба на помагалото потврдено со записник од МВР, односно оштетување или уништување на помагалото поради виша сила потврдено од страна на Лекарската комисија на Фондот.“

Член 4

Во членот 21 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:

„- за осигурените лица, деца до 7 годишна возраст – 7 месеци;“

Во членот 21 став 3 алинеите 1 и 3 се менуваат и гласат:

„- за осигурени лица, деца над 6 до 18 годишна возраст – 24 месеци

– за осигурени лица над 65 годишна возраст – 60 месеци“

Во членот 21 став 4 алинејата 3 се менува и гласи:

„- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст – 24 месеци“.

Член 5

Во членот 32 се додава нова реченица која гласи :

„Додека за користење на помагалото електромоторна инвалидска количка-скутер, потребно е дополнително да се приложи и образец-Изјава за активно вклучување во сообраќај (образец ИСК) , потпишана од осигуреното лице/родителот.“

Член 6

Во членот 43 став 1 точките 1 и 2 се менуваат и гласат:

„

1) Дводелен систем за уростом- 30 плочки и 90 кеси, или едноделен систем за уростом- 180 самолепливи кеси и паста за нивелирање на подлога за 90 дена, а по потреба појас за фиксирање на дводелен систем.

2) Дводелен систем за колостом/илеостом-30 плочки и 180 кеси за измет, или едноделен систем за колостом/илеостом-180 самолепливи кеси и паста за нивелерање на подлогата за 90 дена, а по потреба и појас за фиксирање на дводелен систем.“

Член 7

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој правилник делот од табелата во „Останати помагала и санитарни справи“ во делот на табелата на шифрите 85200, 85100, 84200, 84100, 84101, 83200, 83100, 83101, 91001, 91002, 91003, 810141, 810142, 810143, 810241, 810241 и 810243, се заменува со нов дел кој гласи:

Вид	Шифра	Назив на помагалото, материјал, резервни делови,	Индикации	Помагалото	Рок на употреба во месеци според возраста			Партиципација	Забелешка	Количина месечно	Единечна цена со сите давачки	Начин на проиводство	Медицински индикации
		потрошен материјал	по правилник	го препишува	до 7 год	над 7 години	над 18 до 65 год						
ОСТАНАТИ ПОМАГАЛА И САНИТАРНИ СПРАВИ													
1	85200	Кеси за дводелен систем за уростома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	Не		90	68,00	Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	85100	Кеси за едноделен систем за уростома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	Не		180	141,50	Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	84200	Кеси за дводелен систем за илеостома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	Не		180	51,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори

1	84100	Кеси за едноделен систем за илеостома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	Не	180	114,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	84101	Кеси за едноделен систем за илеостома педијатриски	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	Не	180	115,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	83200	Кеси за дводелен систем за колостома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	Не	180	45,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	83100	Кеси за едноделен систем за колостома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	Не	180	40,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	83101	Кеси за едноделен систем за колостома педијатриски	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	Не	180	85,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори

1	91001	Плочки за дводелен систем за уростома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	30	108,00	Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	91002	Плочки за дводелен систем за илеостома	Член 44	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	30	108,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	91003	Плочки за дводелен систем за колостома	Член 44	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	30	108,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	810141	Паста за нивелирање на подлогата 60гр за уростома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	3	341,00	Сериски	Z93.5-Состојба со цистостома, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	810142	Паста за нивелирање на подлогата 60гр за илеостома	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	3	341,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори

1	810143	Паста за нивелирање на подлогата 60гр за колостомата	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	3	341,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостомата, Z93.3-Состојба со колостомата, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	810241	Паста за нивелирање на подлогата 30гр за уростомата	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	3	213,00	Сериски	Z93.5-Состојба со цистостомата, Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори
1	810242	Паста за нивелирање на подлогата 30гр за илеосостомата	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	3	213,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостомата, Z93.3-Состојба со колостомата, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори
1	810243	Паста за нивелирање на подлогата 30гр за колостомата	Член 43	Избран лекар Лекарска комисија (еднаш во годината)	3	3	3	3	3	Не	3	213,00	Сериски	Z93.2-Состојба со илеостомата, Z93.3-Состојба со колостомата, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други вештачки отвори

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 01.12.2015 година.

Бр. 02-20085/1
26 ноември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

Образец: ИСК

Изјава

за активно вклучување во сообраќај за корисниците на електромоторна инвалидска количка – скутер

Јас _____ од _____, со место на живеење _____, со ЕМБГ: _____ во својство на _____

(осигуреник/родител/старател) изјавувам дека сум/ е способен самостојно да управува/м со помагалото електромоторна инвалидска количка – скутер и сум/е свесен за ризиците при вклучување во сообраќај.

Изјавата ја давам под полна морална, кривична и материјална одговорност.

Дата:

Изјавил,

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 5868.

Врз основа на членовите 1, 5, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди ("Службен весник на Република Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Св. Климент Охридски", на седницата одржана на 23 ноември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ВО 2015 ГОДИНА ЗА НАЈВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ВОСПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, УМЕТНОСТА, ЗДРАВСТВОТО, ЗАШТИТАТА И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА И ВО СОЦИЈАЛНАТА ДЕЛНОСТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во областа на воспитанието и образованието, државната награда им се доделува на:

- проф. д-р Горан Ајдински - дефектолог и
- проф. д-р Ратомир Грозданоски - теолог, библист и филолог.

II. Во областа на културата и уметноста, државната награда му се доделува на:

- Раде Силјан - поет, литературен критичар и есеист.

III. Во областа на здравството, државната награда и се доделува на:

- доц. д-р сци. Аспазија Софијанова - педијатар.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-5547/2
26 ноември 2015 година
Скопје

Одбор за доделување на
државната награда
„Св. Климент Охридски“
Претседател,
Акад. Витомир Митевски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015211